

**СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ЛЕТЕН ВТОРПАТ, ТРЕТПАТ,  
ЧЕТВРТИПАТ, ПЕТТИПАТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2016/2017  
(НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ - IKnow)**

Запишувањето ќе се врши во периодот од:

**25.01.2017 година до 10.02.2017 година  
во периодот од 11,00-15,00 часот  
(преку шалтерите на студентската служба)**

**Пријавувањето по електронски пат е задолжително за сите студенти и  
ќе биде достапно од 25.01.2017 до 10.02.2017 година.**

По овој рок online пријавувањето ќе биде **оневозможено** и студентите запишувањето на семестарот ќе можат да го извршат со казна во висина од **500 ден.**

На шалтер нема да бидат примани некомплетни документи.

**Потребни документи за запишување на семестар:**

**1. ИНДЕКС**

**2. ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СЕМЕСТАР (А3)** со 50 ден. административна такса. (се запишуваат предметите кои се пријавуваат за слушање во летниот семестар во учебната 2016 /2017 година).

(ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ ВИДИ СООПШТЕНИЕ)

Студентите кои плаќањето на административната такса го вршат преку мобилен телефон **задолжително** да ја валидираат уплатата во iKnow системот со внесување на кодот од СМС пораката во означениот простор (во полето запишани семестри-таксени), а во образецот за запишување семестар, задолжително се впишува кодот на соодветното место.

**3. ПРИЗНАНИЦА (ОБРАЗЕЦ ПП 50)**, во корист на Машински факултет на СМЕТКА 10000000063095, ЕДИНКА КОРИСНИК 1600104278 788 11, ПРИХОДНА ШИФРА 723012 41 и НАЧИН 2.

- студентите кои се запишани во државна квота (со надоместок за студирање во висина од 200 eur) треба да уплатат **6 150 ден.**, со цел на дознака - „втора рата од надоместокот за студирање“
- студентите кои се запишани со надоместок за кофинансирање на студиите (во висина од 400 eur), треба да уплатат **12 300 ден.**, со цел на дознака - „втора рата од надоместокот за кофинансирање на студиите“

Студентите кои заклучно со јануарската испитна сесија не ги положиле испитите од летниот семестар од претходната учебна година, должни се истите да ги презапишат и да извршат дополнителна уплата:

1. Во висина од **20** eur (во денарска противвредност) за секој првпат презапишан предмет.
2. Во висина од **50** eur (во денарска противвредност) за секој вторпат, третпат и повеќе пати презапишан предмет .

Уплатата за презапишани предмети се врши на образец пп 50 , со цел на дознака - за презапишани предмети (плаќањето за повеќе презапишани предмети може да се изврши на една уплатница) на следниот начин:

Назив на примачот: Буџет на РМ, Машински факултет - Скопје

Банка на примачот: НБРМ

Сметка: 100 0000000630 95

Износ:

сметка на буџетски корисник: 1600104278 788 11

приходна шифра: 723012 41                    начин: 2

Студентите се должни да се најават на страницата на iknow системот, линк: <http://www.iknow.ukim.edu.mk> и по електронски пат да ги пријават предметите кои ќе ги слушаат во летниот семестар учебната 2016 /2017 год. (неположените предмети од претходниот летен и предметите од тековниот летен семестар).

Студентите се должни да ги впишат во својот индекс насловите на пријавените предмети и бројот на (ектс) кредити за секој предмет поединечно (на страната каде ќе го запишат летниот семестар во учебната 2016 /2017 год.).

Студентите кои имаат 200 кредити на четиригодишните студии или 140 кредити на тригодишните студии имаат право да запишат и дипломска работа. За таа цел треба да пополнат Избор на тема за дипломска работа (ОБ 8.2/12) и да го приложат заедно со другите документи.

- Задолжително да пополните анкета за квалитетот на наставата од зимскиот семестар, за да може успешно да запишете летен семестар.

<http://mfanketi.finki.ukim.mk/Account/Index?ReturnUrl=%2F>

- Подеталната процедура за запишување семестар со сите потребни документи може да ја најдете на линкот.

<http://www.mf.edu.mk/mk/studentska-sluzba>, секцијата Процедура за запишување семестар.

**За секое задоцнето запишување на семестар, студентите се должни да уплатат казна во висина од 500 денари , согласно одлуката бр.02-2331/1 од 16.09.2005 г. Донесена врз основа на ценовникот за висина на надоместоците што ги плаќаат студентите, (донесен од советот за развој и финансирање на високото образование).**